



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 11 ноември 1983
Скопје
Број 32 Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

485.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА „XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984 ГОДИНА“

Се прогласува Законот за плаќање на доплатна поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 октомври 1983 година.

Број 08-2759
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА „XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984 ГОДИНА“

Член 1

Со овој закон се утврдува обврска за плаќање на доплатна поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“ во внатрешниот поштенски промет.

Член 2

Доплатната поштенска марка се плаќа на сите поштенски пратки, освен на весници и списанија во роковите утврдени со Договорот за издавање доплатна поштенска марка „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“ („Службен лист на СФРЈ“ број 47/83), и тоа од 20 октомври до 20 ноември 1983 и од 20 јануари до 20 февруари 1984 година, во износ од 2 динари на секоја пратка.

Член 3

Приходот од продадената доплатна поштенска марка се користи за обезбедување на дел од средствата за покривање на трошоците за организирање и одржување на „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“.

Член 4

Средствата од доплатната поштенска марка ги наплатуваат организациите на ПТТ сообраќај.

Организациите на ПТТ сообраќај се должни наплатените средства да ги уплатат во корист на „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“ најдоцна 15 дена од истекот на роковите од член 2 на овој закон.

Член 5

Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на ПТТ сообраќај

ако прими и испрати поштенска пратка без доплатна поштенска марка спротивно на член 2 од овој закон.

За прекршокот од став 1 на овој член, ќе се казни до 1.000 динари и одговорното лице.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 20 октомври 1983 година.

486.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ

Се прогласува Законот за општествените организации и здруженијата на граѓани,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1983 година.

Број 08-2803
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот на остварување на слободата на здружувањето на работните луѓе и граѓаните во општествени организации и здруженија на граѓани.

Со овој закон се уредува и начинот на стекнување на средства, односно определени права на средствата на општествените организации кои како општествени се користат за остварување на нивните цели и начинот на организирање стопанска и друга дејност во тие организации.

Член 2

Работните луѓе и граѓаните, заради остварување и усогласување на своите интереси и самоуправни права во согласност со општите интереси на социјалистичкото општество, проширување и развивање на сите облици на самоуправувањето и социјалистичката самоуправни демократија, како и заради вршење на определени општествени работи

и развивање на разновидни воспитно-образовни, научни, културни, технички, социјално-хуманитарни, спортски и други активности слободно и добро-оно се здружуваат и основаат општествени организации и здруженија на граѓани како составен дел на социјалистичкиот самоуправен систем.

Член 3

Работните луѓе и граѓаните здружени во општествени организации и здруженија на граѓани својата активност ја засновуваат врз социјалистичките самоуправни односи, братството и единството, рамноправноста на народите и народностите и социјалистичкиот патриотизам и врз таа основа изградуваат меѓу луѓето односи засновани врз свеста за заедничките интереси, социјалистичката етика и слободното творештво на човекот.

Член 4

Општествените организации и здруженијата на граѓани во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија како единствен фронт на организираниите социјалистички сили со својата активност придонесуваат за натамошниот развој на општествено-политичкиот систем и создавање на нови содржини и елементи со кои се поттикнува изградување на човекот како слободна и творечка личност во социјалистичкото самоуправно општество.

Член 5

Во општествените организации работните луѓе и граѓаните, без оглед на занимање и возраст развиваат разновидни активности во општествениот живот, вршат определени општествени работи, влијаат врз развивањето на општествената свест и врз проширувањето на условите за својата активност и остваруваат свои интереси и самоуправни права во согласност со општите интереси на социјалистичкото самоуправно општество.

Член 6

Во здруженијата на граѓаните, работните луѓе и граѓаните развиваат разновидни активности и ги остваруваат и усогласуваат своите интереси и самоуправни права во одделни области на општествениот живот, во согласност со општите интереси на социјалистичкото самоуправно општество, вршат определени општествени работи, влијаат врз развивањето на општествената свест и врз проширувањето на условите за својата активност.

Член 7

Општествените организации и здруженијата на граѓани се самостојни во организирањето и остварувањето на своите цели и активности утврдени со статутот, односно со статутот или со правилата, а своите права, должности и одговорности ги остваруваат во согласност со устав и закон.

Член 8

Во остварувањето на своите цели и активности, органите на општествените организации и здруженијата на граѓани соработуваат со органите на општествено-политичките организации, општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници.

Општествените организации и здруженијата на граѓани остваруваат и развиваат меѓународна соработка во остварувањето на своите цели и активности, во рамките на утврдената надворешна политика и меѓународните договори на СФРЈ и политиката на Републиката за оваа соработка.

Член 9

Работата на општествените организации и здруженијата на граѓани е јавна.

Со статутот на општествената организација, односно со статутот или со правилата на здружението на граѓани се определува начинот на обезбедување

и остварување на јавноста во работата и во материјално-финансиското работење на општествената организација, односно на здружението на граѓани.

Член 10

Со општествената организација, односно со здружението на граѓани управуваат членовите по пат на лично изјаснување и преку делегатите во органите.

Во органите на општествената организација и на здружението на граѓани не можат да бидат делегирани лицата од член 24 на овој закон.

Член 11

Органите на општествената организација односно на здружението на граѓани се избираат врз делегатски основи и имаат права, должности и одговорности утврдени со статутот, односно со статутот или со правилата или со друг акт на организацијата односно на здружението.

Времетраењето на мандатот на членовите на органите на општествената организација односно на здружението на граѓани се определува со статутот, односно со статутот или со правилата.

Член 12

Организацијата, составот и начинот на работа на органите на општествената организација и на здружението на граѓани се уредуваат така што да се обезбеди колективна работа, одлучување и одговорност и рамноправност на членовите во тие органи во остварувањето на нивните права, должности и одговорности.

Секој член на орган на општествена организација и на здружение на граѓани лично е одговорен за својата работа и во согласност со своите права и должности за работата и одлуките на тој орган.

Секој член на орган на општествена организација, односно на здружение на граѓани кој е определен да учествува во работата на други органи и тела е должен, согласно со начелата на делегатскиот систем да постапува во согласност со овластувањата, насоките и ставовите на тој орган.

Органите на општествената организација и на здружението на граѓани се должни своите права и должности да ги вршат на начин кој овозможува остварување општествена контрола над нивната работа.

Член 13

Работните луѓе и граѓани здружени во општествени организации и здруженија на граѓани имаат право да управуваат со средствата што со придонеси или по друг основ ги остварувала организацијата односно здружението и да одлучуваат за користењето на тие средства и за располагањето со нив во согласност со статутот и другите општи акти што ги донесуваат овластените органи на организацијата односно здружението заради остварување на нивните цели и активности утврдени со статутот, односно со статутот или правилата.

Член 14

Општествената организација и здружението на граѓани одговараат за обврските со средствата со кои располагаат.

Општествената организација има право и обврска да ги користи општествените средства и да располага со нив во согласност со природата и намената на тие средства.

Член 15

Општествена организација може да основа работна организација за вршење на стопанска и друга дејност заради остварување на своите цели и активности утврдени со статутот во согласност со закон.

Општествена организација може, ако со посебен закон не е поинаку определено, непосредно да врши стопанска и друга дејност, ако не постојат услови за основање на работна организација заради малиот обем или привремениот карактер на дејноста.

Здружение на граѓани може непосредно да врши определена стопанска и друга дејност само во случаи и под услови утврдени со посебен закон.

Член 16

Општествена организација, сојузот на општествените организации и другите облици на здружување се општествени правни лица.

Здружението на граѓани, сојузот на здруженијата на граѓаните и другите облици на здружување се граѓански правни лица.

Член 17

Општествените организации, односно здруженијата на граѓани како и нивните сојузи и други облици на здружување стекнуваат својства на правно лице со денот на запишување во регистарот на општествените организации и здруженијата на граѓани (во натамошниот текст: регистар).

Член 18

Општествената организација има статут, а здружението на граѓани статут или правила.

Статутот односно правилата содржат одредби особено за: називот и седиштето на општествената организација односно на здружението на граѓани, подрачјето на кое делува; содржината на дејноста и активностите; целите и средствата со кои се постигнуваат тие цели; начинот и облиците на организирање; остварување на општонародната одбрана и општествената самозаштита; начинот на стапување во членство односно за престанок на членство; утврдување на органите и начинот на нивниот избор и отповикување; правата, должностите и одговорностите на членовите и на органите на општествената организација во однос на користењето на средствата, за целесообразно користење на средствата, совесно ракување и грижливо чување на средствата; овластувањата на одделни органи на општествената организација и определувањето на границите на тие овластувања во поглед на располагањето со средствата во правниот промет; застапувањето и претставувањето; прашањата за кои членовите лично се изјаснуваат и начинот на тоа изјаснување, начинот на обезбедување и остварување на јавноста во вршењето на дејноста, а особено во материјално-финансиското работење; известување на членовите; вршењето надзор над работата на органите; престанок на работата и располагањето со средствата во случај на престанокот на работата, како и други прашања од значење за остварувањето на целите и активностите на општествената организација, односно на здружението на граѓани.

Член 19

Надзор над законитоста, над работата на општествените организации и здруженијата на граѓани врши органот на управата надлежен за внатрешни работи на општината на чие подрачје е седиштето на општествената организација односно на здружението на граѓани и органот на управата во чиј делокруг спаѓа дејноста на организацијата, односно на здружението.

II. ОСНОВАЊЕ, РЕГИСТРАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ

1. Основање

Член 20

Општествена организација можат да основаат работниците во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе и граѓаните организирани во месна заедница, во општествено-политичка и друга општествена организација, или најмалку десет полнолетни граѓани.

Здружение на граѓани можат да основаат најмалку десет полнолетни граѓани.

Пред основање на општествена организација, основачот прибавува мислење од организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија во чии рамки ќе се остварува нејзината активност за тоа дали постои општествен интерес за основање општествена организација со предвидената цел.

Член 21

Општествена организација односно здружение на граѓани, по правило, се основа во рамките на организацијата на здружен труд, односно за подрачјето на една или повеќе месни заедници, односно општини.

Член 22

Општествените организации на здруженијата на граѓани можат да се здружуваат во сојузи и во други облици на здружување, заради заедничко унапредување на работата и активност, усогласување на посебните и заедничките интереси во областа за која се основани, како и за остварување на други прашања од заеднички интерес.

Општествените организации и здруженијата на граѓани и нивните сојузи и други облици на здружување можат да се зачленуваат во сродни меѓународни организации и здруженија, ако зачленувањето не е спротивно на интересите на земјата и ако е тоа определено со нивниот статут, односно со статут или правила.

Општествените организации, односно здруженијата на граѓани се должни зачленувањето во меѓународни организации и здруженија да го пријават на органот на управата на општината надлежен за внатрешни работи, веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на зачленувањето.

Член 23

Видовите и начинот на основање на внатрешни организациони единици во општествените организации и здруженија на граѓани се утврдуваат со статутот, односно со статутот или правилата.

Член 24

Основачи на општествена организација и здружение на граѓани не можат да бидат лицата спрема кои е изречена мерка на безбедност забрана на јавно истапување, забрана на вршење на професија, дејност или должност, ниту лицата осудени за кривични дела односно на определени казни кои имаат за правна последица од осудата забрана на учествување во основање на општествена организација односно на здружение на граѓани додека таа мерка, односно последица трае.

2. Регистрација

Член 25

Општествените организации и здруженијата на граѓани се запишуваат во регистарот што го води органот на управата надлежен за внатрешни работи на општината на чие подрачје е седиштето на општествената организација, односно на здружението на граѓаните (во натамошниот текст: надлежен орган за водење на регистарот).

Член 26

Општествените организации и здруженијата на граѓани можат да почнат со вршење на дејност со денот на запишувањето во регистарот.

За запишување во регистарот надлежниот орган за водење на регистарот донесува решение.

Решението за запишување во регистарот особено содржи: датум на запишувањето и реден број на регистарот под кој е извршено запишувањето; назив на општествената организација односно на здружението на граѓани; основна содржина на работите и активностите; седиште и подрачје на делување.

Член 27

Основачите на општествената организација односно на здружението на граѓани или нивните органи се должни во рок од 15 дена од денот на основањето да поднесат барања за запишување во регистарот.

Со барањето за запишување во регистарот се поднесува одлука и записник од седницата на основачкото собрание на општествената организација односно на здружението на граѓани и два примероци од статутот, односно од статутот или правилата.

Со барањето за запишување во регистарот на општествената организација се поднесува и мислењето на организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија во чии рамки ќе се остварува нејзината активност за тоа дали постои општествен интерес за основање општествена организација со предвидената цел.

Барањето за запишување во регистарот го потпишуваат основачите, односно овластените претставници на органите кога основачи се работниците во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, работните луѓе и граѓаните организирани во општествено-политичките организации и други општествени организации и во месна заедница.

Ако надлежниот орган за водење на регистарот утврди дека целите на општествената организација односно на здружението на граѓани опфаќаат некои од активностите наведени во член 31 од овој закон, ќе донесе решение за одбивање на барањето за запишување во регистарот.

Член 28

Општествените организации односно здруженијата на граѓани што вршат измени или дополнувања на статутот односно на статутот или на правилата се должни, во рок од 15 дена, за тоа писмено да го известат надлежниот орган за водење на регистарот и да му достават одлука за изменување и дополнување на статутот односно на статутот или на правилата, препис од записникот за прифаќање на одлуката и новиот статут, односно статут или правила во два примероци и да побараат запишување на овие промени во регистарот.

Член 29

Надлежниот орган за водење на регистарот е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за запишување да изврши запишување во регистарот.

Ако органот од став 1 на овој член најде дека статутот, односно статутот или правилата не се во согласност со устав и со закон ќе му укаже за тоа на подносителот на барањето и ќе му определи рок во кој е должен да ги отстрани неусогласеностите. Тој рок не може да биде подолг од два месеци.

Ако органот од став 1 на овој член најде дека општествената организација или здружението на граѓани не е основано во согласност со овој закон и ако во рок од став 2 на овој член не е поставено по неговите забелешки, ќе донесе решение за одбивање на барањето за запишување во регистарот.

Член 30

Во случај на престанок на работата на општествената организација односно на здружението на граѓани, лицето што ја застапувало општествената организација односно здружението на граѓани, е должно во рок од 15 дена да го известат надлежниот орган за водење на регистарот заради бришење на општествената организација односно здружението на граѓани од регистарот.

Бришењето од регистарот ќе се изврши кога надлежниот орган за водење на регистарот утврди дека општествената организација, односно здружението на граѓани престанало со работа.

Член 31

Ќе се забрани работата на општествената организација односно на здружението на граѓани, ако нивната активност се користи за:

— уривање на основите на социјалистичкото самоуправно демократско уредување утврдено со уставот;

— загрозување на независноста на земјата,

— кршење на слободите и правата на човекот и граѓанинот загарантирани со уставот;

— загрозување на мирот и рамноправната меѓународна соработка;

— разгорување на национална, расна или верска омраза и нетрпеливост;

— поттикнување кон вршење на кривични дела и

— ако слободата на здружување се користи на начин со кој се навредува јавниот морал.

Секој може да даде иницијатива за забрана на работата на општествена организација, односно на здружение на граѓани, ако основанс се сомнева дека остваруваат активност од став 1 на овој член.

3. Престанок**Член 32**

Општествената организација односно здружението на граѓани престанува да работи ако:

— за тоа одлучат членовите;

— бројот на членовите се намали под потребниот минимален број на основачи;

— настапат причините од член 31 на овој закон и

— се утврди дека општествената организација односно здружението на граѓани престанало со работа.

Околностите од алинеја 3 на став 1 од овој член ги утврдува надлежниот орган за водење на регистарот по предлогот на организацијата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија во чии рамки се остварувала активност на општествената организација, односно на здружението на граѓани.

III. СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ

Член 33

Општествените организации можат да стекнуваат средства односно определени права на средства и со тие средства како општествени располагаат во согласност со статут и со закон.

Здруженијата на граѓаните стекнуваат средства од членарина, прилози, подароци и на друг начин и со нив располагаат во согласност со статут и со закон.

Член 34

Стекнувањето, користењето и располагањето со средствата на општествените организации се врши на начин утврден со општите прописи и со овој закон.

Контрола над законитоста во стекнувањето, користењето и располагањето со средствата на општествените организации врши Службата на општественото книговодство на Социјалистичка Република Македонија.

Член 35

Општествените организации и здруженијата на граѓани со средствата со кои располагаат имаат права, обврски и одговорности утврдени со закон.

Член 36

За остварување на своите цели општествените организации можат да стекнуваат предмети, парични средства и материјални права.

Средствата од став 1 на овој член општествените организации ги стекнуваат од придонесите што ги плаќаат членовите на организацијата, со учество во доходот, остварен со вршење на стопанска и друга дејност што ја организира општествената организација и од други извори врз основа на самоуправна спогодба, договор или друга правна работа.

Општествените организации можат во согласност со закон да стекнуваат средства и со непосредно вршење на стопанска или друга дејност.

Член 37

Одредбите на овој закон за средствата на општествените организации сообразно се применуваат и на здруженијата на граѓани во поглед на користењето на општествените средства што ги стекнале со непосредно вршење на определена стопанска и друга дејност или по друг основ.

Член 38

Членовите на општествената организација односно на здружението на граѓани ги користат средствата во согласност со нивната природа и намена и со функциите и задачите на општествената организација, односно здружението.

Член 39

Во управувањето со средствата, членовите на општествената организација односно на здружението на граѓани и нивните органи преземаат мерки за општествено и економски целесообразно користење на средствата и за спречување и отстранување на незаконитостите и другите општествено негативни појави во користењето и располагањето со средствата.

Општествената организација односно здружението на граѓани и нивните органи одговараат за законитоста на работата во врска со користењето и располагањето со средствата во организацијата, односно во здружението.

Член 40

Општествената организација односно здружението на граѓани може со статут односно со статут или со правила да определи во кои случаи и под кои услови одделни предмети може да се дадат на користење на член на организацијата, односно на здружението, ако е тоа неопходно за остварување на нивните цели.

Член 41

Две или повеќе општествени организации и здруженија на граѓани можат заеднички да користат определени објекти и други предмети.

Меѓусебните права, обврски и одговорности во однос на заедничкото користење на определени објекти и други предмети, општествените организации и здруженијата на граѓани ги уредуваат спогодбено.

Член 42

Членовите на општествената организација, односно на здружението на граѓани остваруваат контрола врз прибавувањето, користењето и располагањето со средствата во организацијата односно во здружението непосредно, преку органите и преку посебен орган на самоуправна контрола на начин утврден со статутот односно со статутот или со правилата и со други општи акти на организацијата, односно на здружението.

Органите на општествената организација односно на здружението на граѓани се должни на барање од членот на организацијата односно на здружението да му овозможат увид во користењето на средствата на начин утврден со статутот односно со статутот или со правилата.

Член 43

Кога општествената организација ќе престане со вршење на дејноста, средствата што остануваат по намиравањето на обврските на организацијата се пренесуваат на општествено правно лице на начин определен со статутот на општествената организација.

Член 44

Кога здружение на граѓани ќе престане со работа, со неговиот имот се постапува во согласност со статутот или со правилата на здружението.

Доколку постапувањето со имотот не е уредено со статутот, односно правилата на здружението на граѓаните, истиот се пренесува на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на општината.

IV. ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА И ДРУГА ДЕЈНОСТ

Член 45

Општествените организации можат непосредно да вршат стопанска или друга дејност, ако ги исполнуваат условите пропишани за вршење на таква дејност во организации на здружениот труд, доколку со закон не е поинаку определено.

Општествената организација не може да започне да врши стопанска или друга дејност ниту да ги менува условите за нејзиното вршење, ако надлежниот орган не донел решение дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштита на работа, како и другите пропишани услови.

Член 46

Стопанската или друга дејност што општествената организација непосредно ја врши како и другите податоци што се од значење за правниот промет за вршењето на дејноста се запишуваат во судскиот регистар.

Општествената организација може непосредно да ги врши само оние дејности што се запишани во судскиот регистар.

Член 47

Стопанска или друга дејност во општествена организација може непосредно да се врши од членовите на организацијата како и од работниците што засновале работен однос во таа организација.

Член 48

Работниците што вршат стопанска или друга дејност во општествена организација образуваат работна заедница.

Работниците од став 1 на овој член имаат положба на работници во работна заедница што врши работи за општествено-политички организации и за други општествени организации и здруженија на граѓани.

Член 49

Меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во работната заедница од член 48 на овој закон и на општествена организација за која вршат стопанска и друга дејност се уредуваат со самоуправна спогодба односно договор, во согласност со закон.

На овие работни заедници не можат да им се пренесуваат правата, овластувањата и одговорностите на општествените организации.

Средствата што се стекнуваат со непосредно вршење на стопанска или друга дејност од страна на работниците во сваа работна заедница се средства на општествената организација.

Член 50

Кога општествената организација непосредно врши стопанска или друга дејност, со работници што засновале работен однос со самоуправна спогодба односно договор меѓу општествената организација и работната заедница се уредува особено: стопанската или друга дејност што ќе ја врши работната заедница; овластувањата на работната заедница во управувањето со работите и во користењето на средствата за вршење на тие работи; основи и мерила за стекнување на доходот на работната заедница; основни услови во поглед на квалификационата структура на работниците во работната заедница; одговорноста на работната заедница за вршење на дејноста, начинот на решавање на меѓусебните спорови; соработката меѓу ор-

ганите на општествената организација и на работната заедница.

Член 51

Со општ акт на општествената организација може да се овласти работната заедница да стапува во правниот промет со трети лица, во име и за сметка на организацијата.

Член 52

Работната заедница овластена за стапување во правниот промет со трети лица се запишува во судскиот регистар.

Во судскиот регистар се запишуваат и овластувањата, односно ограничувањата на овластувањата на лицето со посебни овластувања и одговорности што ќе ја застапува и претставува општествената организација, во вршењето на стопанската или друга дејност.

Работната заедница од став 1 на овој член може да ги врши само оние дејности што се запишани во судскиот регистар.

Член 53

Одредбите на овој закон за вршењето на стопанска или друга дејност во општествената организација сообразно се применуваат и на здружението на граѓани кога тоа врши таква дејност.

V. ЗДРУЖЕНИЈА НА СТРАНЦИ

Член 54

Странците што престојуваат на територијата на Социјалистичка Република Македонија под услови и начин утврдени со сојузни прописи можат да основаат здруженија.

Одобрение за основање на здруженија на странци дава Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Здруженијата на странци се запишуваат во регистар на здруженијата на странци што го води Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Член 55

Против решението за одбивање на барањето за основање на здруженија на странци, односно решението со кое се забранува вршење на дејноста на овие здруженија, може да се изјави жалба до Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Против решението за одбивање на жалбата од став 1 на овој член не може да се води управен спор.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Со парична казна од 30.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок општествената организација, односно здружението на граѓани ако:

— не го направи достапно на јавноста своето материјално финансиско работење (член 9);

— овозможи член во органите да биде делегирано лице од член 24 на овој закон (член 10 став 2);

— во рок од 30 дена не го пријави на надлежниот орган зачленувањето во меѓународна организација (член 22 став 3);

— во рок од 15 дена писмено не го извести надлежниот орган за водење на регистарот за изменување и дополнување на статутот, односно на статутот или на правилата (член 28).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 5.000 динари и одговорно лице во општествената организација односно во здружението на граѓани.

Член 57

Со парична казна од 10.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок општествената организација односно здружението на граѓани:

— ако одделен предмет дава на користење на член на општествената организација, односно на

член на здружението на граѓаните надвор од случаите и условите предвидени со статутот односно со статутот или со правилата на организацијата, односно на здружението (член 40).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 5.000 динари и одговорно лице во општествената организација, односно во здружението на граѓани.

Член 58

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе се казни со прекршок лице ако:

— врши дејност на општествената организација, односно на здружението на граѓани пред нивното запишување во регистарот (член 26);

— во случај на престанок на работата на општествената организација, односно на здружението на граѓани не го извести надлежниот орган за водење на регистар заради бришење на организацијата односно на здружението од регистарот (член 30 став 1).

Ако поради прекршокот од став 1 на овој член дојде до загрозување на јавниот ред и мир сторителот ќе се казни со казна затвор до 60 дена.

Член 59

Со парична казна од 5.000 до 7.000 динари ќе се казни за прекршок лице, ако врши активност на општествената организација, односно на здружението на граѓани чија работа е забранета (член 31).

Член 60

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок лицето со посебни овластувања и одговорности во работната заедница, што ќе ја застапува и претставува општествената организација, ако ги пречекори границите на дадените овластувања во преземање на правни дејствија во име на организација (член 52 став 2).

Член 61

Со парична казна од 10.000 до 30.000 динари, ќе се казни за стопански престап општествената организација, ако отпочне да врши стопанска или друга дејност или ги измени условите за нејзиното вршење, пред надлежниот орган да донесе решение дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост, заштитата на работа или други пропишани услови (член 45 став 2).

За престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 5.000 динари и одговорното лице во општествената организација.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 62

Општествените организации и здруженијата на граѓани се должни својата организација и работа да ја усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 63

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да донесе прописи за образецот и начинот на водсње на регистарот.

Член 64

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за здруженијата на граѓаните („Службен весник н СРМ“ бр. 15/72).

Член 65

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

487.

Врз основа на точка 3 од Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за формирање на Совет за просторно планирање („Службен весник на СРМ“ број 15/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, сдржана на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешуваат претседателот и одделни членови на Советот за просторно планирање, поради тоа што не се веќе на функции во органите од кои се именувани

а) претседателот

Мориц Романо,

б) членовите

Љубен Батковски,
Никола Горичан,
Бекир Жута,
Блашко Јаневски,
Иван Јорданов,
Елези Меметрешат,
Мишо Миљовски,
Томе Малески,
м-р Тодор Невеселов,
д-р Глигор Поповски,
инж Томислав Папеш,
инж Гога Петковски,
инж арх Љубо Пота и
Стево Кулумов

За претседател и членови на Советот за просторно планирање се именуваат

а) за претседател

инж Томислав Папеш, член на Претседателството на РК на ССРМ,

б) за членови

Петар Бендевски, претседател на Извршниот совет на Собранието на град Скопје,
д-р инж Ристо Галик, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина,

Методија Зврцинов, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,

Иван Иванов, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Кочани.

Сабриу Илјаз, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Гетово.

инж Благоја Левковски, генерален директор на СОЗТ „Водостопанство“ на СР Македонија,

Живко Магдевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ

Владо Муратовски, генерален директор на ЗО ИЛ „Македонија“ — Скопје,

Климе Нанески претседател на Собранието на општината Охрид,

Славе Поповски, судија на Уставниот суд на Македонија,

Ристо Ристевски, претседател на Собранието на општината Титов Велес

Киро Роглев, член на Претседателството на Советот на ССМ

Сервет Салиу, претседател на Соборот на општините на Собранието на СР Македонија,

Ангел Шумански, претседател на Претседателството на ЗЗК „Македонија“ — Скопје,

в) за членови на Советот за просторно планирање се делегираат

Александар Бошковски, полковник на ЈНА, од Републичкиот штаб за народна одбрана и

Томе Атанасовски, член на Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комора на Македонија

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2766
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

488.

Врз основа на членовите 90 став 2, 91 и 108 ставови 1 и 3 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ШТИП

I

Се разрешува од должноста претседател на Окружниот суд во Штип

Перо Чучурски, поради истек на времето за кое е избран

За претседател на Окружниот суд во Штип се избира Томо Парчаклиев, судија на Окружниот суд во Штип

II

За судии на Окружниот суд во Штип се избираат

Коста Кукутанов, судија на Окружниот суд во Штип,

Божил Божилов, судија на Окружниот суд во Штип,

Љубен Велков, судија на Окружниот суд во Штип и

Богдана Илиевски, судија на Општинскиот суд во Штип

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2769
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

489.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА

За судија на Окружниот стопански суд во Битола се избира

Сотир Прчковски, судија на Окружниот стопански суд во Битола

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2771
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р.

490.

Врз основа на членовите 90 став 2 и 108 ставови 1 и 3 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ****I**

Се разрешува од должноста претседател на Окружниот стопански суд во Скопје

Асен Клетнички, поради истек на времето за кое е избран

За претседател на Окружниот стопански суд во Скопје се избира

Милош Симоновски, судија на Окружниот стопански суд во Скопје

II

За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат

Јанко Узунов, судија на Општинскиот суд — Тетово и

Гордана Јовановиќ, стручен соработник во Врховниот суд на Македонија

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2770
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

491.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат

Милчо Антовски, претседател на Општинскиот суд во Кичево и

Атачас Јањковски, општествен правобранител на самоуправањето во Гостивар

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2772
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

492.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА**

За судии на Окружниот суд во Битола се избираат

Христо Каров, судија на Окружниот суд во Битола,

Томе Ивановски, судија на Окружниот суд во Битола и

Блаже Стојановски, судија на Општинскиот суд во Битола

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2773
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

493.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ**

За заменик окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје се именува Глигор Серафимовски, заменик окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2774
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

494.

Врз основа на членовите 90 став 2, 97 и 103 ставови 1 и 3 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

За судии на Врховниот суд на Македонија се избираат

Олга Наумова, судија на Врховниот суд на Македонија,

Тодор Анастасов, судија на Врховниот суд на Македонија,

Славе Петровски, судија на Врховниот суд на Македонија и

Генко Андоновски, судија на Окружниот суд во Скопје

Се разрешува од должноста судија на Врховниот суд на Македонија

Љубомир Босилков, поради заминување во пензија,

Разрешувањето се врши со важност од 1 ноември 1983 година

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2767
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

495.

Врз основа на членовите 90 став 2, 97 и 108 ставовите 1 и 3 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори одржана на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста судија на Стопанскиот суд на Македонија

Славко Митев, поради заминување во пензија

Разрешувањето се врши со важност од 1 ноември 1983 година

За судии на Стопанскиот суд на Македонија се избираат

Османи Џемаил, судија на Стопанскиот суд на Македонија и

Благој Секуловски, судија на Окружниот стопански суд во Скопје

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2768

27 октомври 1983 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

496.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за избор на директор на ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат

Есад Бајрам, секретар на ОК на ССРМ — Кисела Вода Скопје и

Хилда Георгиевска, дипломиран правник, на работа во Марксистичкиот центар „М Х Јасмин“ член на Претседателството на ОК на ССРМ — Чаир — Скопје

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2778

27 октомври 1983 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж **Илија Черепналковски, с р**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с р

497.

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

За претставници на општествената заедница во Комисијата за избор на директор на Природонаучниот музеј на Македонија се именуваат

Живко Новевски, извршен секретар во Претседателството на Градскиот комитет на СКМ — Скопје и

Борис Георгиевски, член на ИС и претседател на Комитетот за општествени дејности на Собранието на општината Гази Баба — Скопје

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2779

27 октомври 1983 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж **Илија Черепналковски, с р**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с р

498.

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за избор на директор на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје се именуваат

Величко Андреевски, советник за социјална заштита во РСИЗ за социјална заштита и

Димитар Кацарски, началник во РСВР

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2780

27 октомври 1983 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж **Илија Черепналковски, с р**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с р

499.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1983 ГОДИНА

Се потврдува Одлуката за измена и дополнување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во Социјалистичка Република Македонија за 1983 година

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2758
27 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с р

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж **Илија Черепналковски, с р**

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с р

500.

Врз основа на член 39 од Законот за системот за финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр 44/77) и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр 50/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр 50/82), се вршат следниве измени на средствата за посебни намени и тоа

1 Во Раздел 4 глава 4 -- Совет за иселенички прашања, позицијата 53 -- Учество во откуп и изградба на станови на Македонците од егејскиот дел на Македонија и за други повратници, износот „20 000 000“ се заменува со износот „10 000 000“

2 Во раздел 10 — Републички секретаријат за финансии, позицијата 117 — Средства за спроведување на Законот за државната управа и за зголемување на личните доходи на функционерите и раководните работници, износот „50 000 000“ се заменува со износот „152 000 000“, и во позицијата 119 — за отплата на ануитети по користени кредити и заеми, износот „302 000 000“ се заменува со износот „282 000 000“

3 Во Раздел 22 — Републички комитет за информации, позицијата 274 — Трошоци за одделни радио-емисии и програми на странски јазици и на јазиците на народностите во СРМ, износот „20 580 000“ се заменува со износот „30 580 000“, во позицијата 271 — Трошоци за престој на странски и домаш-

ни новинари, износот „294 000“ се заменува со износот „490 000“ и во позицијата 275 — Трошоци за информативно-пропагандната и културно-забавните дејности во странство, износот „9 800 000“ се заменува со износот „9 600 000“;

4 Во Раздел 62 — Средства за финансирање на потребите на други општествено-политички заедници, позицијата 569 — Придонес на Републиката за Буџетот на федерацијата, износот „5 355 500 000“ и на двете места, се заменува со износот „5 273 500 000“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Број 23-1714/1
28 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с р

501.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за игри на среќа („Службен весник на СРМ“ бр 26/80 и 33/80) и во врска со член 6 од Општествениот договор за организирање и финансирање на XIV зимски олимписки игри 1984 година во Сараево („Службен лист на СФРЈ“ број 26/83), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ИЗДВОЕНИ НА ПОСЕБНАТА СМЕТКА — ПРИХОДИ ОД ИГРИ НА СРЕЌА

Член 1

Средствата што се издвојуваат на посебната сметка — Приходи од игри на среќа, а кои служат за финансирање на физичката култура, во 1983 година се распоредуваат за плаќање на обврската на Социјалистичка Република Македонија за 1983 година, утврдена со Општествениот договор за организирање и финансирање на XIV зимски олимписки игри 1984 година во Сараево

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Број 23-1707/1
28 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с р

502.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 44/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должност помошник на генералниот директор на Службата на општественото

книговодство во Социјалистичка Република Македонија Кочо Фитевски на 31 X 1983 година поради исполнување на условите за остварување право на лична пензија

Број 17-1727/1
28 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с р

503.

Врз основа на член 4 од Законот за повластиците на младина и децата во патничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр 16/67 и 18/77), претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски, во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука и републичкиот секретар за финансии, донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТИЦИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ ПОВЛАСТИЦИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на користење на повластиците и за пресметување на надоместоците и искористените повластици („Службен весник на СРМ“ бр 22/77) во членот 2, став 1 се менува и гласи

„Надоместокот од републичкиот буџет сообраќајните организации на здружен труд ќе го остваруваат со поднесување на барање до Републичкиот секретаријат за финансии во рок од 60 дена од денот на извршените повластени патувања“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Број 09-949/1
13 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за сообраќај
и врски,
дипл инж **Томе Малески**, с р

504.

Врз основа на член 7 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на

самоуправните интересни заедници од општествени-те дејности за потрошувачката во 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр 29/83), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1 Делот од општествените средства чие располагање привремено се забранува според Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1983 година (Законот) се пресметуваат, уплатуваат и насочуваат на начинот утврден со Законот и ова упатство

2 Од уплатените средства на собирањите сметки на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности што се евидентираат на образецот „Б-2“ пред нивното распоредување се издвојуваат средства по процентите утврдени во членот 2 од Законот

3 Издвоените средства на посебните сметки на корисниците, Службата на општественото книговодство ќе ги пренесува на

— Преодната републичка сметка за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините и Републиката 40100-849-292 и

— Преодната републичка сметка за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на самоуправните интересни заедници од општествените дејности 40100-849-315

4 Средствата од преодните републички сметки во согласност со републичкиот секретар за финансии, Службата на општественото книговодство ќе ги пренесува на сметката на Интересната заедница на Југославија за унапредување на економските односи со странство.

5 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Број 10-2345/1
31 октомври 1983 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Александар Андоновски, с р

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

302.

Врз основа на член 8 став 1 од Самоуправната спогодба за здружување средства за остварување на додатокот на деца во рамките на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за период од 1982—1985 година и член 52 од Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 8 XI 1983 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО РАМКИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1983 ГОДИНА

Член 1

Обврзниците за здружување средства за остварување на додатокот на деца по пат на пресметковна стапка, во рамките на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата (чл 57 став 1 и 2 од Законот за општествена заштита на децата — „Службен весник на СРМ“ бр 6/81) се ослободуваат од обврската за здружување средства во Републиката

самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата по пат на пресметковна стапка за месец ноември 1983 година

Член 2

Службата на општественото книговодство ќе се грижи за правилно спроведување на оваа одлука

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Број 03-616/6

8 ноември 1983 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Георгиев, с.р.

303.

Врз основа на член 52 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката заедница, на седницата одржана на 3 XI 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Висината на додатокот на деца, утврдена со Одлуката за условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца, бр 03-914/11 од 17 I 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр 2/83) се валоризира за 8,34%, сметано од 1 I 1983 година

Член 2

Висината на додатокот на деца по возрасти и цензусна група ќе изнесува

Возраст на децата	I ценз група	II ценз група	III ценз група
1 Од предучилишна и основно училишна возраст	730	555	360
2 Од средно училишна возраст	985	730	585
3 На виши и високи школи	1 160	860	640

Член 3

Разликата во висината на додатокот на деца од 1 I до 31 XII 1983 година ќе биде исплатена во еднократен износ во месец декември заедно со редовната исплата на додаток на деца

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Број 03-616/8

8 ноември 1983 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Георгиев, с.р.

304

Врз основа на член 52 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата и Одлуката за валоризација на висината на додатокот на деца за 1983 година, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 8 XI 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

Член 1

Во Одлуката за условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца, бр 03-914/11 од 17 I 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр 2/83) во член 27 точка 1 алинеја прва бројката „675“ се заменува со бројката „730“, во алинеја втора бројката „910“ се заменува со бројката „985“, во алинеја трета бројката „1070“ се заменува со бројката „1160“

Во истиот член точка 2 алинеја прва, бројката „510“ се заменува со бројката „555“, во алинеја втора бројката „675“ се заменува со бројката „730“, во алинеја трета бројката „790“ се заменува со бројката „860“

Во истиот член точка 3 алинеја прва бројката „330“ се заменува со бројката „360“, во алинеја втора бројката „540“ се заменува со бројката „585“, во алинеја трета бројката „590“ се заменува со бројката „640“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Број 03-616/9

8 ноември 1983 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Георгиев, с.р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РАДОВИШ

305.

Врз основа на член 13 од Статутот на ОСИЗ на физичката култура — Радовиш, Собранието на Заедницата донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РАДОВИШ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. X. 1983 ГОДИНА ДО 31. XII 1983 ГОДИНА

Член 1

Се укинува пресметковната стапка за здружување на средства во ОСИЗ на физичката култура — Радовиш за периодот од 1 X 1983 до 31 XII 1983 година и тоа

— од доходот на ОЗТ, 0,25%

— од бруто личен доход во нестопанството, 0,25%

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 X 1983 до 31 XII 1983 година

Член 3

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр 02-65 од 24 III 1983 година

Бр 02-122

1 ноември 1983 година

Радовиш

Претседател,

Коста Митев, с.р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РАДОВИШ

306.

Врз основа на член 26 од Законот за СИЗ за ЗЗО и член 29 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница за ЗЗО — Радовиш, а во согласност со Законот за располагање на вишоците на приходите на СИЗ-овите („Службен лист на СФРЈ“ бр 31 и 41/83), Собранието на Заедницата на седницата на Соборот на делегатите на работниците корисници на услугите и на Соборот на делегатите даватели на услугите, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗЗО НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Член 1 став 1 на Одлуката за стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1983 година се менува и гласи

„Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците се намалува од 8% на 6% од бруто личниот доход и другите примања“

Член 2

Одлуката за намалување на стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците е од привремен карактер и претставува составен дел на Одлуката бр 0203—125/6 од 15 III 1983 година

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 X 1983 година

Бр 0201—405/2

20 октомври 1983 година
РадовишПретседател,
Васка Парталова, с р

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд по предлог на предлагачот Хаџипи Мемет од Тетово, ул „Воденска“ бр 1, се води постапка за докажување смртта на лицето Мамути Јонуз, бивш од Тетово

Се повикува Мамути Јонуз, бивш од Тетово, во рок од 25 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави на судот, во колку е жив, а се повикуваат исто така и другите лица што го познаваат да го известат судот за тоа. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател од Центарот за социјална работа и во таа постапка ќе ја докаже неговата смрт

Од Општинскиот суд во Тетово, Р бр 343/83

Пред овој суд по предлог на предлагачката Ноца Симоновска од с Беловиште се води постапка за прогласување за умрен на лицето Трифунски Симунов Михајло од с Беловиште

Општинскиот суд во Тетово го повикува лицето Трифунски Симунов Михајло, кој наводно поминал на неутврден ден и месец во текот на 1983 година, да се јави во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, како и секој друг што знае за неговиот живот. Во спротивно, по истекот на рокот, ќе се прогласи за умрен

Од Општинскиот суд во Тетово, Р бр. 173/83

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителката Изаири Севдије од Тетово, против тужените Исмаили Медит, Исмаили Малиќ и Исмаили Хелит, сите од с Г Речица. Вредност на спорот 30 000 динари

Бидејќи тужениот Исмаили Халит е со непознатата адреса во Германија, се повикува да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да одреди свој полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 42/83

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 711 од 7 VI 1983 година, на регистарска влошка бр 3-1371-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за вработување, Ц О — Валаново со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Трајко Јован Боев, секретар, а се запишува како нов застапник Боровој Танчев, секретар, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 711/83 (325)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 639 од 24 VI 1983 година, на регистарска влошка бр 3-1840-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за патишта, Ц О — Гевгелија, ул „Васко Караџанов“ бр 1

Општинската самоуправни интересна заедница за патишта е основана со Самоуправната спогодба од 1981 година од 30 основачи

Основни дејности 140123 — СИЗ за патишта

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправни спогодба за нејзиното основање

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување е Југов Тодор, дипл гр инж — секретар, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 639/83 (326)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 651 од 12 VII 1983 година, на регистарска влошка бр 2-1585-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задрпа „Медитеран“ со Р О, с Моин, Гевгелија со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Љушев Петар, директор, со неограничено овластување, а се запишува новиот застапник Сандев Лазар, директор, со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 651/83 (327)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 753 од 13 VII 1983 година, на регистарска влошка бр 1-506-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Економското училиште „Чедо Филиповски“, Ц О, Гостивар, ул „Живко Брајковски“ бр 3 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Василевски Атанас, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Тодоровски Томче, директор, со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 753/83 (328)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 916 од 31 VIII 1983 година, на регистарска влошка бр 2-1794-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и промената на седиштето на Градежната услужна занаетчиска задруга „Полог“ Р О — Гостивар, ул „Иво Рибар Лола“ бр 47 со следните податоци Досегашното седиште на Градежната услужна занаетчиска задруга „Полог“ — Гостивар, ул „Иво Лола Рибар“ бр 47 се менува, така што во иднина ќе гласи Градежна услужна занаетчиска задруга „Полог“ Р О — Гостивар, ул „Кочо Зози“ бр 8

Досегашниот застапник Билали Нухи, вд директор, се запишува во својство на директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 916/83 (329)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 893 од 8 VIII 1983 година, на регистарска влошка бр 1-815-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Цветан Димов“, Ц О, с Огут, Крива Паланка со следните податоци Се брише досегашниот застапник Николовски Владо, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Давидовски Петре, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 893/83 (330)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 869 од 28 VII 1983 година, на регистарска влошка бр 1-1850-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на договорната организација на здружен труд за автотранспортни и сервисни услуги на моторни возила „Универзал Сервис“, Ц О — Куманово, населба „Карпош“ бр 220

Договорната организација е основана со договорот од 23 VII 1982 година заклучен помеѓу основачите Милошевски Душко, Стефановски Трајко, Спасовски Жарко, Јаневски Цветко, Максимовски Бранко, Ѓорѓиевски Трајче и Спасовски Блашко, сите од Куманово

Основни дејности автоуслужно сервисно работење, поправка на сите моторни возила (лесни коли, камиони, товарни возила, трактори, приклучни земјоделски машини, комбајни и сл), пружање на сите авто услуги, поглање, фарбање сите видови лимарски, авто-механичарски, браварски, автоелектричарски работи, металопереработувачки, металостругарски, дреарски, тестирање, переење, промена на гуми, вршење на влечна служба, обработка на делови за моторни возила и друго

Договорната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски сторени во правниот промет одговара со сите свои средства

Договорната организација ќе ја застапува Милошевски Душко, работоводител, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 869/83 (331)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 870 од 28 VII 1983 година, на регистарска влошка бр 1-1576-0-0-0 го запиша во судскиот регистар следното

Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запишува промената на фирмата на Комбинираната детска установа „Олга Мицевска“, Ц О — Кичево, која во иднина ќе гласи Работна организација за згрижување, воспитание и образование на предучилишни деца „Олга Мицевска“, Ц О Кичево

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 870/83 (332)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 912 од 29 VIII 1983 година, на регистарска влошка бр 1-199-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за социјална работа „Кавадарци“, Ц О — Кавадарци, ул „7 Септември“ бб, со следните податоци Се брише досегашниот застапник Киро Шопов, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Стиљан Јаневски индивидуален работоводен орган, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 912/83 (333)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 933 од 9 IX 1983 година, на регистарска влошка бр 1-368-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Комбинираната детска установа „Царка Андреевска“, Ц О — Кратово, ул „Гоце Делчев“ бб со следните податоци Се брише досегашниот застапник Невена Иванова, управител, а се запишува новиот застапник Јовановска Јенче, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 933/83 (334)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 612 од 7 VII 1983 година, на регистарска влошка бр 3-1845-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц О — Македонски Брод, ул „Маршал Тито“ бр 4

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр 11-01-1 од 19 IV 1982 година од 12 основачи

Основни дејности 140212 — СИЗ за водостопанство

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување е Вачески Јордан, претседател на Собранието на СИЗ, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 612/83 (335)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 808 од 22 VII 1983 година, на регистарска влошка бр 2-1848-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Дервенд“, Р О, село Групчин, Тетовско

Задругата е основана со самоуправната спогодба за здружување на земјоделците од 8 VI 1983 година заклучена помеѓу земјоделците Шерифи Иса од с Рогле, Хазири Абдулнасер од с Групчин, Шерифи Узри од с Рогле, Сејфули Суби од с Рогле, Шерифи Азби од с Рогле, Шерифи Весим од с Рогле, Неџири Фета од с Рогле, Сејфули Јакуп од с Рогле, Сејфули Локман од с Рогле, Шерифи Месут од с Групчин, Сејфули Зулфи од с Рогле, Шерифи Камил од с Групчин, Џемаили Хамзи од с Групчин, Шерифи Локман од с Групчин, Неџибија Хамид од с Групчин, Шерифи Алинали од с Групчин, Исаки Сељам од с Групчин, Харудли Зендула од с Групчин, Неџири Сефер од с Групчин, Шерифи Сефер од с Рогле, Ајрули Кашиф од с Групчин, Синани Шаузи од с Групчин, Синани Јахи од с Групчин, Абдилазис Шерифи од с Групчин, Сејдија Зендула од с Копачин Дол, Кадри Кани од с Копачин Дол, Кадри Сали од с Копачин Дол, Ајрули Гани од с Групчин, Ракипи Мемет од с Рогле и Јахија Кемал од с Рогле

Основни дејности — земјоделско производство, — давање на земјоделски услуги

Споредни дејности — откуп и промет со сите видови земјоделски производи жива стока и слич-

ни производи, како и шумски плодови и разни лековити растенија,

— вршење на сите услуги и пружање на стручна помош во врска со организацијата и унапредувањето на земјоделското и сточарското производство,

— преработка и доработка на земјоделски и сточарски производи,

— откуп и преработка на земјоделски и сточарски производи,

— откуп и пласман на мало на техничко и огревно дрво,

— набавка и продажба на мало на земјоделска механизација, машини за потребите на задругата за здружените земјоделски и индивидуални земјоделски производители,

— вршење промет на мало со сите видови на семиња, вештачки губрива и други репродукциони материјали во земјоделството,

— изработка, пласман и откуп на домашни рактворби и организирање на други земјоделски дејности, подобрување на условите за живот и работа во населените места каде што делува задругата преку формирање на занаетчишки работилници, одделни сервиси за вршење на градежни дејности и други дејности од малото стопанство

Задругата во правниот промет е трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства

За обврските на задругата одговараат ограничено супсидијарно и основачите односно нејзините членови до износот од 5 000,00 динари за секоја обврска

Лице овластено за застапување на задругата е Иса Шерифи, в.д. директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 808/83 (336)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 895 од 12 VIII 1983 година, на регистарска влошка бр 1-654-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Музејот на тетовскиот крај, Ц О — Тетово, ул „Ново Село“ бб со следните податоци Се брише досегашниот застапник Панче Васоски, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Божидар Васовски, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр 895/83 (337)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 735 од 5 VII 1983 година, на регистарска влошка бр 1-122-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Маршал Тито“, с. Пирок — Тетово со следните податоци Се брише досегашниот застапник Хасан Казими, директор, со неограничено овластување, а се запишува новиот застапник Камил Бакиу, в.д. директор, неограничено

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 735/83 (338)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 809 од 12 VII 1983 година, на регистарска влошка бр 3-1523-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската заедница за старосно осигурување на земјоделците, Ц О, Тетово, ул „Маршал Тито“ бб со следните податоци Се брише досегашниот застапник Момир Мерџановски, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Ристо Савески, секретар, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 809/83 (339)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на ХЕК „Југохром“ — Јегуновце, ООЗТ „Депласт“ — Дебар

распишува
К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на индивидуален работоводен орган на ООЗТ „Депласт“ — Дебар

Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните услови

1 да имаат висока или виша школска подготовка — машински, технолошко-хемишки, економски, или правен смер, со работно искуство во структурата најмалку од 5 години,

2 да поседуваат морално-политички квалитети,

3 да покажале спремност со досегашното работење за развојот на самоуправните односи и да имаат проверени резултати во поглед на стручните, организационите и другите работни способности,

4 да не се осудувани за кривични дела по член 511 од ЗЗТ

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија, на адреса ООЗТ „Депласт“ — Дебар, ул „Братство единство“ бр 10 — Дебар, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот

Непотполните и неблаговремените молби нема да се земаат во разгледување (442)

Врз основа на чл 30 и 31 од Правилникот за работните односи, Работничкиот совет при Работната организација за производство МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ — Прилеп

распишува

К О Н К У Р С

за избор-реизбор на

1 раководител на Стопанско-сметководен сектор,

2 раководител на Општ сектор

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови

Кандидатите под точка еден

— да поседуваат висока стручна подготовка — завршен економски факултет,

— да имаат работно искуство од 5 години во структурата,

— да поседуваат организаторски способности во обавувањето на работите и работните задачи

Кандидатите под точка два

— да поседуваат висока стручна подготовка — завршен правен факултет,

— да имаат работно искуство од 5 години во структурата,

— да поседуваат организаторски способности во обавувањето на работите и работните задачи

Кон пријавите кандидатите треба да достават

— диплома за завршен економски односно правен факултет,

— доказ за работното искуство

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во службено гласило

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат

За резултатите од изборот кандидатите ќе бидат писмено известени во рок од 8 дена од денот на изборот

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Конкурсната комисија на Работната организација за производство МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ — Прилеп (453)

Собирот на работните луѓе на РО „Тргокооп“ — Скопје ООЗТ „КУМАНОВО ПРОМЕТ“ — Куманово

распишува

К О Н К У Р С

за избор на раководител на комерцијалниот сектор

Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот, покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи треба да ги исполнуваат и следните услови

— ВСС економски факултет — комерцијална насока и работно искуство од 4 години,

— да поседуваат морално-политички квалитети како и да не се осудувани за кривични дела по член 511 од Законот за здружениот труд

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. Молбите со потребните документи се доставуваат на адреса РО ТРГОКООП — СКОПЈЕ ООЗТ „Куманово промет“ — Куманово — за Конкурсна комисија

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95, а во врска со член 96 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), собраната на општините „Чаир“, „Гази Баба“ и „Кисела Вода“ — Скопје

О Б Ј А В У В А А Т

дека ќе вршат избор на еден судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови треба да ги исполнуваат и следните услови да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судската функција

Пријавите со потребните документи кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на соопштението

СОДРЖИНА

	Страна
485 Закон за плаќање на доплатна поштенска „XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 година“ — — — — —	625
486 Закон за општествените организации и здруженијата на граѓани — — — — —	625
487 Одлука за разрешување и именување членови на Советот за просторно планирање — — — — —	631
488 Одлука за разрешување — — — — — претседател и за избор на судии на Окружниот суд во Штип — — — — —	631
489 Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Битола — — — — —	631
490 Одлука за разрешување и избор на претседател и за избор на судии на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	632
491 Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Скопје — — — — —	632
492 Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Бит — — — — —	6

493 Одлука за именување заменик окружен јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје — — — — —	632
494 Одлука за избор и разрешување судии на Врховниот суд на Македонија — — — — —	632
495 Одлука за разрешување и избор на судии на Стопанскиот суд на Македонија — — — — —	633
496 Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за избор на директор на ООЗТ Клиника за кожии и венерични болести при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	633
497 Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за избор на директор на Природонаучниот музеј на Македонија — — — — —	633
498 Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за избор на директор на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје — — — — —	633
499 Одлука за потврдување на Одлуката за измена и дополнување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во Социјалистичка Република Македонија за 1983 година — — — — —	634
500 Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1983 година — — — — —	634
501 Одлука за распоредување на средствата издвоени на посебната сметка — Приходи од игри на среќа — — — — —	634
502 Решение за разрешување помошник на генералниот директор на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	634
503 Правилник за изменување на Правилникот за начинот на користење на повластите и за пресметување на надоместите за искористените повластици — — — — —	635
504 Упатство за начинот на пресметувањето и уплатувањето на општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности — — — — —	635

Општи акти на самоуправните интересни заедници

ЈЕ	
302 Одлука за ослободување од обврската за здружување средства за остварување на општествена заштита на децата, за месец ноември 1983 година — — — — —	635
303 Одлука за валоризација на висината на додатоците на децата за 1983 година — — — — —	636
304 Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ул. в. в. начинот на остварувањето и висината на додатоците на деца — — — — —	636
РАДОВИШ	
305 Одлука за укинување на пресметковната стапка за здружување на средствата во ОСИЗ на физичката култура — Радовиш за периодот од 1 X 1983 година до 31 XII 1983 година — — — — —	636
306 Одлука за измена и дополнување на Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за ЗЗО на работниците за 1983 — — — — —	6 7